



## ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 - 7619/  
19.09.2013 година  
Скопје

### **ЗАПИСНИК** **од СXXX -та седница на Управниот одбор на** **Фондот за здравствено осигурување на Македонија,**

*Одржана на 03.06.2013 година согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија без одржување на состанок*

*Без одржување на состанок, на 03.06.2013 година членовите на Управниот одбор се изјаснија по следните предлози:*

- 1. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на референтна цена за хемодијализен третман согласно упатството за начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на лекувањето со дијализа*
- 2. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите*

*Сите членови на Управниот одбор гласаа „за“ за предлозите со што согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Управниот одбор без одржување на состанок донесе*

#### **Одлука**

**за утврдување на референтна цена за хемодијализен третман согласно упатството за начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на лекувањето со дијализа**

*и*

#### **Одлука**

**за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите**

*Составен дел на овој записник се копиите од изјаснувањето на членовите на Управниот одбор:*

- Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - претседател;*
- Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - заменик на претседателот;*

- *Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија – член;*
- *Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија – член;*
- *Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија – член;*
- *Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија – член.*

*Записничар,  
Христо Трповски*

*Управен одбор  
Претседател,  
Ангел Митевски*

*Согласен, директор:  
Јован Трповски  
Џемали Мехази*